



TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

БОРОВЕЦ- СОФИЈА

2 дена/ 1 ноќ / автобус



1 ден 09.03.2019 (сабота) Скопје/ Штип - Боровец

Поаѓање за Боровец во 05:30 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип, во 07:00 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта. Дневно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Боровец. Посета на Дворецот Ситњаково, зимскиот ловен дворец на Цар Фердинант I. Сместување во хотелот. Слободно време за прошетка во Боровец или користење на спа услугите во хотелот. **Вечера. Ноќевање.**

2 ден 10.03.2019 (недела) Боровец – Софија – Штип/Скопје

Појадок. Напуштање на хотелот и поаѓање кон Софија. Пристигнување во Софија, прошетка низ центарот на градот кај што ќе можете да ги видите: Црквата Св. Александар Невски, Софискиот Универзитет - Св. Климент Охридски, Народниот Театар на Бугарија, Руската црква Св. Николај, Плошадот Александар Бетенберг, Црква Св. Софија. Слободно време за индивидуална прошетка по познатата улица Витоша. Посета на шопинг центар. Поаѓање за Македонија. Пристигнување во Штип/ Скопје во вечерните часови.

цена : 3.990,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено :

- превоз со туристички автобус
- појадок во режија на агенцијата првиот ден
- 1 ноќевање на база полупансион во хотел 4* во Боровец (користење на спа услугите на хотелот)
- посета на Софија
- водство и организација на програмата со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- патничко осигурување-100 денари (задолжително)
- влезница за посета на дворецот на кнез Фердинанд – околу 2 евра (плаќањето е во лева при влез)
- влезници за културно –историските споменици

Општи напомени :

- ТА Ферјал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување до 20.02.2019

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!

Важат општите услови за патување на Т.А. Ферјал Кашиков и СКТМ